



"МАКЕДОНСКИ ГЛАС"

Во спомен на нашите дејци од минатото, а како потсетување за нас возрасните, и како поука за младите генерации, денес по повеќе од 100 години повторно се јавува македонско списание со исто име "Македонски глас", од издавачот и претседателот Игор Секулоски - "Караѓуле Прилепски", заедно со Десанка Бумбаровска, главен и одговорен уредник, а во чест на оние кои крваво се бореа за денешната самостојна Македонија.



Пишува:

Ламбе МАРТИНОСКИ

Познато е дека ширум светот живеат голем број Македонци, а особено во градовите во Соединетите Американски Држави, каде што приливот на новите жители е најголем во споредба со другите земји во светот, така што тоа е случај и со дојденците од Македонија. Во нив егзистираат, творат и работат многу православни црковни општини, со препознатливи верски храмови, црковни училишта, различни фирми од наши бизнисмени, трговски и угостителски објекти, агенции, радиоемисии, а некаде и телевизиски про-

грами. Но, сепак сè тоа е недоволно за нашите македонски средини, каде што евидентно се забележува недостатокот од печатени медиуми, весници кои можеби и не треба да излегуваат секој ден, но пожелно е меѓу нас да бидат континуирано присутни, а задолжително е Македонците на располагање да имаат и неделно списание како што е "Македонско сонце".

ЗА ДОБРОТО НА ТАТКОВИНАТА

Во Република Македонија се издаваат повеќе од 20 дневни, неделни и друг вид списанија, но за жал, во САД не пристигнува ниту едно од

нив, со исклучок на "Македонско сонце", неделно списание, чиј основач, издавач и финансиер е Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, нашиот најголем светски бизнисмен, кој постигнува фундаментални успеси во САД, а во родната Македонија прави чуда затоа што значително инвестира за доброто на татковината.

Исто така, познат е и "Македонија Европе" од Драшко Антов од Германија, каде што не е застапено македонското кирилско писмо, што би било од исклучително значење за младите поколенија во дијаспората.

За прв пат во дијаспората не излегува "Македонски глас". Во далечната 1885 година овој гласник се издаваше во Русија, а од број 5 сè до неговото укинување главен редактор беше Александар Караѓуле - Охридски. Во "Македонски глас" Александар Караѓуле-Охридски заедно со Димитрија Чуповски пишувале статии за Балканот, а особено за тешката состојба во Македонија. Одредено време Александар Караѓуле во Софија бил главен организатор на македонското читалиште, а негова и на многубројните македонски дејци,

главна цел им била осамостојувањето на Македонија. Тој и во Бугарија се залагал за македонска национална засебност. На 8 јули 1892 година во Софија, Караѓуле бил осуден на смрт со бесење.

Во спомен на нашите дејци од минатото, а како потсетување за нас возрасните, и како поука за младите генерации, денес по повеќе од 100 години повторно се јавува македонско списание со исто име "Македонски глас", од издавачот и претседателот Игор Секулоски - "Караѓуле Прилепски", заедно со Десанка Бумбаровска, главен и одговорен уредник, а во чест на оние кои крваво се бореа за денешната самостојна Македонија.

ЕНТУЗИЈАСТИ ВО ТУЃИНА

Игор Секулоски е младо македонско момче кое им ја исполнува желбата на многубројните Македонци во дијаспората. Преку "Македонски глас" Секулоски ги информира иселениците за сите случувања во светот, а особено за сè што е поврзано со Македонија. Тој е роден во 1979 година во Прилеп, во градот



"ГО КРЕНА ГЛАСОТ

на тутунот, во градот на првата пушка, во Чентовиот град, каде што го завршил основното и средното образование, а студирал во Скопје на Природно-математичкиот факултет, отсек Физика. За време на студиите бил вклучен во сите студентски организации и движења за креирање и за подобрување на студентскиот стандард. На скопскиот Универзитет ја запознал неговата идна сопатничка Десанка Бумбаровска, родена 1981 година во Кочани, студент на Филозофскиот факултет, група Психологија.

На последната година од студиите на Игор му се укажала можност да замине од државата во Соединетите Американски Држави, поточно во Гарфилд, Њу Џерси. Осум месеци по него во ветената земја дошла и Десанка. Неостварените амбиции во родната земја, за што основна причина биле финансиите, овие двајца во САД добиле можност да ги остварат и да ги преточат во дело. На почетокот Игор работел во еден забавен парк, потоа во градежништвото, а Десанка во некој македонски ресторан.

Единствената мисла која ја водела и двајцата била македонското гласило "Македонски глас".

Денес овој иден брачен пар има регистрирано компанија за транспорт. Исклучително задоволство им претставува реализирањето на нивниот заеднички сон - издавањето македонско списание на кирилично писмо, кое буквално потсетува на весникот "Нова Македонија" од 1944 година, печатен во Горно Врановци.

"Македонски глас" е испечатено во 2.000 примероци, а

е спонзорирано од страна на наши покровители ширум Америка, и се продава во Њу Џерси, Чикаго, Индијана, Охајо, Детроит и на други места каде што живеат Македонци.

Во "Македонски глас" има различни содржини, бесплатни огласи, презентација на спонзорите. Благодарение на перото на Игор Секулоски и на Десанка Бумбаровска, како и на соработниците, се докажува непрекинатото македонско опстојување, вековниот опстанок на Македонците каде и да се наоѓаат во светот.

АКЦИЈАТА НА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И НА "ТАБЕРНАКУЛ" ПОКАЖУВА РЕЗУЛТАТИ. СЕКОЈДНЕВНО ВО РЕДАКЦИЈАТА ПРИСТИГНУВААТ ВАШИТЕ ПИСМА ВО КОИ НЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ. ДОБИТНИК НА ВТОРИОТ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ" Е МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО ХОЛАНДИЈА, КОЈА Е МНОГУ АКТИВНА ВО АФИРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ТРАДИЦИЈА, ОБИЧАИ ИТН. НАШАТА ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА ПРОДОЛЖУВА.

Табернакул е првата приватна издавачка кука во Р. Македонија, основана 1989 година. Денес е една од водечките издавачки куки во Македонија. Нејзина главна ориентација е објавување на дела од областа на филозофијата, теологијата, како и од историјата на нашата култура и уметност.

Од 1998 година Табернакул започнува со издавање учебници за основно, а потоа и за средно образование. Со изборот на авторските тимови, нивниот пристап и со новиот графички дизајн, Табернакул се обидува да воспостави нови, повисоки стандарди во македонското учебникарство.



ТАБЕРНАКУЛ

31 15 329; 31 27 073
книжарница 31 33 058

contact@tabernakul.com.mk
www.tabernakul.com.mk

Библиотека ТЕМЕЛНИЦИ

Во 2002 година Табернакул ја започна библиотеката „Темелници“ со цел да ги обедини под еден знак најдобрите и најзначајните дела во македонското творештво. Во оваа библиотека досега се излезени: „Избрани дела“ од Петре М. Андреевски, „Собрани драми“ од Горан Стефановски, „Собрана лирика“ од Блажа Конески и „За македонските работи“ од Крсте П. Мисирков.

